



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 30 април 2025 година

Соопштение за печатот

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците¹: март 2025 година

- Во март 2025 година, просечната каматна стапка на вкупните кредити забележа месечно и годишно намалување од 0,03 п.п. и 0,35 п.п., соодветно и изнесува 5,15%. Просечната каматна стапка на вкупните депозити изнесува 2,18% и оствари месечен пад од 0,01 п.п., додека на годишно ниво е зголемена за 0,38 п.п.
- Просечната каматна стапка на новоодобрените кредити², во март, изнесува 4,26% и оствари месечен и годишен пад од 0,37 п.п. и 0,72 п.п., соодветно. Просечната каматна стапка на новопримените депозити е пониска на месечно и на годишно ниво за 0,17 п.п. и 0,22 п.п., соодветно и изнесува 2,24%.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и на новите кредити и депозити

	3.2024	4.2024	5.2024	6.2024	7.2024	8.2024	9.2024	10.2024	11.2024	12.2024	1.2025	2.2025	3.2025
во % на годишно ниво													
Вкупни кредити	5.50	5.51	5.49	5.47	5.46	5.44	5.41	5.38	5.36	5.30	5.21	5.18	5.15
Корпоративен сектор	5.35	5.35	5.31	5.26	5.23	5.20	5.15	5.09	5.05	4.96	4.85	4.82	4.77
Домаќинства	5.65	5.65	5.65	5.66	5.67	5.66	5.66	5.66	5.66	5.63	5.55	5.53	5.51
Новоодобрените кредити	4.98	5.47	5.19	5.08	5.12	5.04	4.98	4.81	4.82	4.42	4.70	4.63	4.26
Корпоративен сектор	4.73	5.57	5.16	4.95	4.96	4.90	4.78	4.65	4.68	4.39	4.65	4.45	3.95
Домаќинства	5.40	5.33	5.26	5.29	5.34	5.28	5.27	5.17	5.03	4.47	4.76	4.81	4.69
Вкупни депозити	1.80	1.82	1.86	1.88	1.93	1.96	2.01	2.07	2.12	2.17	2.18	2.19	2.18
Корпоративен сектор	2.12	2.11	2.21	2.25	2.28	2.20	2.34	2.42	2.68	2.69	2.69	2.71	2.65
Домаќинства	1.76	1.79	1.81	1.84	1.89	1.93	1.97	2.02	2.05	2.10	2.11	2.12	2.12
Новопримените депозити	2.46	2.54	2.36	2.52	2.76	2.43	2.60	2.84	2.80	2.78	2.48	2.41	2.24
Корпоративен сектор	2.52	2.61	2.38	2.39	3.03	1.99	2.14	2.75	2.43	2.59	2.56	2.49	2.14
Домаќинства	2.42	2.52	2.36	2.55	2.68	2.76	2.79	2.89	2.88	2.83	2.46	2.38	2.28

Извор: НБРСМ.

¹ Под „каматна стапка“ се подразбира пондерирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види ја методологијата

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf


² Во однос на каматните стапки на новоодобрените кредити / новопримените депозити се карактеристични променливи движења. Ваквите движења на каматните стапки произлегуваат од промените на обемот на новите депозити/кредити (којшто од месец во месец може позначително да се менува), како и од новодоговорената каматна стапка.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика


1. Каматни стапки на корпоративниот сектор³

- Овој месец, просечната каматна стапка на вкупните кредити на корпоративниот сектор изнесува 4,77% и е пониска за 0,05 п.п. на месечно ниво. Притоа, месечната промена произлегува од падот на каматните стапки на денарските кредити со и без валутна клаузула (за 0,14 п.п. и 0,04 п.п., соодветно) и на каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,03 п.п.) Во споредба со март претходната година, оваа каматна стапка е пониска за 0,58 п.п.



Извор: НБРСМ.

- Во март, каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор изнесува 3,95% и на месечна основа се намали за 0,50 п.п. Падот е резултат на пониските каматни стапки на денарските кредити без валутна клаузула (за 0,58 п.п.), во услови на остварен раст на каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула и на каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,22 п.п. и 0,18 п.п., соодветно). На годишно ниво, оваа каматна стапка е намалена за 0,78 п.п.



Извор: НБРСМ.


³ За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа нефинансиските институции (јавни и останати).



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Овој месец, кај просечната каматна стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор е забележан месечен пад од 0,06 п.п. и изнесува 2,65%. Анализирани по валута, надолната промена е одраз на намалените каматни стапки на депозитите во странска валута (за 0,21 п.п.) и на каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,03 п.п.), додека каматните стапки на денарските депозити со валутна клаузула остварија раст од 0,25 п.п. Споредено на годишна основа, просечната каматна стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор бележи раст од 0,53 п.п.
- Во март, каматната стапка на новопримените депозити⁴ на корпоративниот сектор изнесува 2,14% и е намалена за 0,35 п.п. на месечна основа. Месечниот пад е резултат на намалувањето на каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,83 п.п.) и на каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,22 п.п.). Овој месец, банките и штедилниците не евидентирале новопримени денарски депозити со валутна клаузула. На годишна основа, оваа каматна стапка е намалена за 0,38 п.п.

2. Каматни стапки на домаќинствата⁵



Извор: НБРСМ.

- Каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата, овој месец, изнесува 5,51% и оствари месечно намалување од 0,02 п.п. Падот на месечна основа се должи на намалувањето на каматните стапки на денарските кредити без и со валутна клаузула (за 0,05 п.п. и 0,01 п.п., соодветно), при непроменети каматни стапки на кредитите во странска валута. На годишно ниво, каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата е намалена за 0,14 п.п.


⁴ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор, прекинот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.

⁵ За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во март, просечната каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата бележи пад од 0,12 п.п. и изнесува 4,69%. Промената е резултат на падот на сите компоненти, и тоа: каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,35 п.п.) и каматните стапки на денарските кредити без и со валутна клаузула (за 0,13 п.п. и 0,05 п.п., соодветно). Анализирано на годишна основа, оваа каматна стапка е намалена за 0,71 п.п.



Извор: НБРСМ.



- Овој месец, каматната стапка на вкупните депозити на домаќинствата е непроменета во однос на претходниот месец и изнесува 2,12%. На годишна основа, оваа каматна стапка бележи раст од 0,36 п.п.
- Каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата⁶, во март, изнесува 2,28% и бележи месечно намалување од 0,10 п.п. Надолната промена се должи на намалувањето на каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,12 п.п.) и на каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,09 п.п.). Овој месец банките и штедилниците не евидентирале новопримени денарски депозити со валутна клаузула. Споредено на годишно ниво, каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата е пониска за 0,14 п.п.

⁶ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата, прекиот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Придружни информации

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерираните каматни стапки на банките и штедилниците

http://www.nbrm.mk/statistika_na_kamatni_stapki.nspix

Методолошки објаснувања:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf

Следни објавувања: Календар на објавување податоци

http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf

Месечни податоци за каматните стапки: 30 мај 2025 година (референтен пресек заклучно со април 2025 година).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02/3215-235 лок. 108/110.